

Неделна Тема	Здрава храна-овошје без мана
Содржина на денот	Јагода
Возраст	2-3 години
Воспитувач	Бојана Алексоска
Дневни активности	
Здрави и безбедни навики	Разговор на тема-зошто и како да одржуваме лична хигиена пред да јадеме оброк.
Активности	Разговарајте со децата за изгледот на јагодите и нивниот вкус и мирис. Понудете им да ги допрат и да ја почувствуваат нивната текстура. Потоа прочитајте им ја стихотворбата „Јаготки“ (види во прилог). Читајте јасно и гласно за да можат децата подобро да меморираат. Барајте од нив да повторуваат по вас стих по стих и на крај цела стихотворба. Доколку децата не ја меморираат веднаш потрудете се да ја повторувате повремено бидејќи децата од оваа возраст немаат доволно развиен говор. Потоа може на децата да им понудите пластелин да моделираат јагоди. Јагода Јас сум јагода Со црвена боја, Мала и слатка, Имам зелено капче, Растам на ниско гранче.